



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда,

БРОЈ 8

ГОД. XI

Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

69.

Врз основа на ст. 5 одделот 2 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 23 и 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), и точ. I под 3 и 4 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ПРЕДПОРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗВОЗ

1. Се забранува извозот на следните производи:

а) индустриски производи:

од гранката 112 (Јаглен): сите видови јаглен;
од гранката 113 (Нафта): сурова нафта и нафтени деривати (освен оние од точ. 3 на ова решение);

од гранката 114 (Црна металургија): старо железо, отпадоци од железо, стар машински лив, железна руда;

од гранката 115 (Обоена металургија): феромолибден, калциуммолибдат, концентрат на молибден, волфрамов концентрат, фероволфрам, селен месинг, отпадоци од месинг, струготини од месинг, отпадоци од бакар, струготини од бакар, отпадоци од бакарни легури, струготини од бакарни легури, отпадоци од олово, отпадоци од цинк, отпадоци од алуминиум, бакарни легури;

од гранката 116 (Неметали): азбестно влакно III и IV класа, магнезит суров, графит мелен;

од гранката 120 (Хемиска индустрија): сите видови вештачки губриња, сумпорна киселина, син камен, брашно од коски;

од гранката 122 (Дрвна индустрија) и гранката 313 (Експлоатација на шуми): обловина, јамско дрво, сите видови делкани и резани прагови, огревно дрво од костени и четинари, целулозно дрво од четинари, танинско дрво од костени;

од гранката 123 (Индустрија на целулоза, дрвесина и хартија): тешко пропустлива хартија, картон, сите видови отпадоци од хартија;

од гранката 125 (Индустрија на кожа): сурова крупна кожа;

од гранката 127 (Прехранбена индустрија): сурови и одмастени коски, сите видови брашно, маст, масло, путер, масло за јадење, лој, сурова и сува сланина, сало, шеќер, крмно брашно, рибино брашно, комбинирана концентрирана храна за добиток, резанци од шеќерна репа, маслени потаги, маслени сачми, трици, меласа;

б) селско-стопански производи:

пченица, јачмен, рж, овес, наполица, елда, просо, грав (освен тетовски), соја, маслодајна репица, сончоглед, семе од памук, семе од коноп, семе од детелина и луцерна, женски телиња.

2. Ако за некои од производите од горната точка е дадена во 1954 година извозна дозвола, Управата за надворешна трговија може оваа дозвола

да ја обнови, но само за количините што врз основа на цитираните дозволи не се извезени.

3. Следниве производи можат да се извозат само во границите на утврдените контингенти:

а) индустриски производи:

од гранката 111 (Електростопанство): електрична енергија;

од гранката 113 (Нафта): нафтени деривати: специјални бензини, плинско масло, масло за горење, масла за подмачкување, сафи;

од гранката 114 (Црна металургија): безшавни цевки, шавни цевки, груб и среден лим, тенок и фин лим, поцинкуван лим, ладно валјани траки, влечен челик, средни и лесни профили, бетонско железо;

од гранката 115 (Обоена металургија): електролитен бакар, рафинирано олово, цинк, цинков концентрат, алуминиум во блок, валјалнички производи од бакар и бакарни легури, валјалнички производи од алуминиум, згури од сите обоени метали;

од гранката 116 (Неметали): рамно стакло;

од гранката 117 (Метална индустрија): обични бруке од тељ;

од гранката 120 (Хемиска индустрија): туткал;

од гранката 122 (Дрвна индустрија) и гранката 313 (Експлоатација на шумите): резана граѓа од четинари, огревно дрво, костенов екстракт;

од гранката 123 (Индустрија на целулоза, дрвесина и хартија): лепенка од сите видови, друга хартија (освен цигаретпапир);

од гранката 124 (Текстилна индустрија): памучни тканини, тканини од целулазно и вештачка свида, памучен конец, кадела и колчишта;

од гранката 125 (Индустрија на кожа): сурова ситна кожа (освен јарешка), свинска галантериска кожа;

б) селско-стопански производи:

уродица, крупен добиток и месо, дебели свињи, свињско месо, коњи за работа и расплод и ждребиња, расплодни јуници и расплодни бикови, грав тетовец.

4. Контингентите за производите од горната точка ги утврдува со решение Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

Во границите на контингентите утврдени на начинот од горниот став Управата за надворешна трговија ќе ги определи во согласност со Сојузниот завод за стопанско планирање, Сојузната надворешно-трговска комора, Сојузната индустриска комора и Сојузот на селско-стопанските комори на ФНРЈ, количините што можат да се извезат во поодделен временски период водејќи сметка за можностите за пласман на овие производи на странски пазар и за условите и потребите на внатрешниот пазар. Ако овие органи не постигнат согласност за количините и временските периоди, конечно решение за тоа ќе донесе Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

5. Извозот на производите од точ. 3 на ова решение може да се врши само со одделно одобрение од Управата за надворешна трговија.

6. Управата за надворешна трговија, во согласност со Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет ќе издаде упатство за начинот на распоредбата на контингентите, како и упатство за начинот на давањето одобрение за извоз на производите од точ. 3 на ова решение, и ќе пропише мерки за спречување извозот над контингентите утврдени на начинот од точ. 4 на ова решение.

7. По исклучок од одредбата на точ. 13 ст. 2 од Одлуката за начинот и условите според кои се пресметува разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54), разликата во цените при извозот на производите од точ. 3 на ова решение се пресметува според цитираната одлука, без обзир кога се склучени односните извозни работи.

Горниот став не се однесува до работите на извозот на оние производи од точ. 3 на ова решение за кои во 1954 година не биле утврдени контингенти, како и на извозот по оние работи што се склучени до 30 ноември 1954 година за кои Управата за надворешна трговија издава во 1954 година дозволи за извоз.

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О.с. бр. 13

19 февруари 1955 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

70.

Врз основа на одделот 3 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 23 од Уредбата за организацијата и работите на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. I под 3 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ

1. За 1955 година се утврдуваат следниве контингенти во чии граници можат да се увозат производите споменати во ова решение:

од гранката 113 (Нафта):

- а) моторно уље — — — — 700 тони
- б) авио уље (освен за потребите на ЈНА) — — — — — 250 тони

2. Во границите на контингентите утврдени во предната точка Управата за надворешна трговија ќе издава поединечни одобренија за количините на односните производи што можат да се увезат.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О.с. бр. 9

7 февруари 1955 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

71.

Врз основа на чл. 26 од Законот за прометот на семенската стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54), пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОМЕТ НА СЕМЕНСКАТА СТОКА

I. Општи одредби

Член 1

Во промет може да се пушти само земјоделска семенска стока (во натамошниот текст: семенска стока) што е здрава и што му одговара на пропишаниот квалитет.

Здравствената состојба на семенската стока се утврдува според Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54).

Одредбите за квалитетот на семенската стока се содржани во „Нормите за квалитетот на семенската стока“, кои се составен дел од овој правилник.

Член 2

Семенската стока што се пушта во промет може да биде сортна или несортна, како и позволена мешавина на разни видови и сорти.

II. Сортна и несортна семенска стока

Член 3

Како сортна семенска стока се смета:

- оригинално (изворно) семе на новопроизведени признаени стоки;
- елитно семе на признаени сорти;
- сортни репродукции на оригинално или елитно семе од признаени сорти;
- семе на одобрени признаени домашни или одомашнети сорти.

Семето цитирано во горниот став ќе се смета како сортна семенска стока само ако потекнува од сортите признаени од органот надлежен за признавање сорти на семиња.

Како сортна семенска стока се смета и семето на увезените сорти со сортен сертификат од странство, како и семето на увезените сорти без сортен сертификат од странство, ако и припаѓа на сортата признаена во земјата — извозница, а овластената домашна научно-истражувачка установа ќе издаде уверение за сортната идентичност на посевет.

Член 4

Не се смета како семенска стока мешавина од семиња на разни сорти од иста култура, како ниту семенската стока што е составена од иста сорта, ако не е произведена во иста година и во исто климатско подрачје.

III. Позволени мешавини на семенска стока

Член 5

Позволени се само следниве мешавини на семенска стока:

- мешавина на само зимски или само јари граори;
- мешавина на граор со грашок за добиток на само зимски или само јари сорти;
- мешавина на треве;
- мешавина на треве со детелина или луцерна;
- мешавина на повеќе сорти од ист вид на семиња од цвеќе.

Не може да се пушта во промет мешавина на семенска стока што е позволена во смисла на горниот став ако содржи состојни од други културни растенија над најголемиот дозволен процент на која и да е чиста култура што ја сочинува мешавината (на пример, ако мешавината на влакнест граор со грашок за добиток содржи состојни од други културни растенија над 6%).

IV. Квалитет на семенската стока

Член 6

Семенската стока што се пушта во промет во поглед на клијавоста, чистотата, влажноста и дру-

Народна република _____
 Штембил на установата за
 испитување семиња _____
 Број и датум _____

Образец бр. 1

У В Е Р Е Н И Е

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗРНЕСТА СЕМЕНСКА СТОКА

Број на главната книга на испитувањето	Култура: а) латинско име
Број на деловодниот протокол	б) народно име
Примено на испитување (датум)	Сорта
Тежина на средните мостри кг	Сортна репродукција
Тежина на партијата кг	Сортен квалитет
Број на атестот	Број и датум на потврдата за издвојување
Година на жетвата	на посевоот
Пријавил за испитување	Потекло
	Семенска класа

НАОД НА ИСПИТУВАЊЕТО

Семе на основната култура (чистота)	%
Семиња на другите културни растенија	%
Семиња на плевели	%
Отпадок од семе на основната култура	%
Други примеси	%
Вкупно: 100 %	

Вид семиња од културни растенија (народно и латинско име) _____
 Вид семиња од плевели _____
 _____ семенската стока не е зарамена со здраво семе од зилина косица и други опасни карп-
 тински плевели преку дозволената граница

Клијавост	%
Енергија на никнењето (по _____ дни)	%
Јаки зрна	%
Ненормални клици, болно и неклијаво семе	%
Вкупно: 100 %	

Употребна вредност:	чистота × клијавост	%
	100	
Содржина на влагата		%
Број на клици кај Бета видови на 100 клопчиња		
Здравствена состојба		
Други испитувања		
Забелешка		

Ова уверение важи осум месеци од денот на издавањето.

Шеф на одделението,

(Тркалест печат)

Директор,

Грб на образецот бр. 1

УПАТСТВО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО

Сите колони во уверението треба задолжително да се исполнат. Колоните за кои нема податоци треба да се исполнат со цртички.

Уверенијата со неисполнети или неправилно исполнети колони не важат.

Ако семенската стока е плумбирана од установата за испитување семенска стока или од некој овластен орган, на линијата во првиот ред треба да се стави „_____ во плумбирани вреќи“, а во 22-иот ред на линијата треба да се стави „Озаа партија _____“

Ако уверението се издава за доставена мостра, на горната линија ќе се стави „доставената мостра“, на линијата во 22-иот ред ќе се напише „оваа мостра _____“.

Колоната „сортна репродукција“ се исполнува само кај сортната семенска стока со ознака „елита“, „оригинално семе“, „прва сортна репродукција“ итн.

Колоната „сортна“ се исполнува само кај сортна семенска стока.

Колоната „сортен квалитет“ се исполнува само во случај ако од надлежната комисија се определени повеќе сортни квалитети за односната сорта.

Како потекло се означува кај сортната семенска стока името на производителот и земјоделското стопанство, местото и околицата, во која стоката е произведена, а кај несортна семенска стока, потесното производно подрачје (на пр.: Источен Срем, Шумадија, Истра, Горна Посавина и сл.). Кај увезена семенска стока се означува името на државата и, по можност, потесното производно подрачје во односната држава, во која е стоката произведена.

Во колоната „здравствена состојба“ се означува болеста односно заразата со која е зарамена семенската стока или, ако е здрава, се означува: „исправно“.

Во колоната „Забелешка“ доколку уверението се издава за доставена мостра, да се цитира дека за сите податоци за партијата (тежина на партијата, година на жетвата и др.) гарантира стопанската организација, што је пријавила семенската стока за испитување.

Шефот на одделението го потпишува уверението ако во одделението на установата се испитува семенската стока.

Народна република _____
 Штембил на установата за
 испитување семиња _____
 Број и датум _____

Образец бр. 2

УВЕРЕНИЕ

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЕШАВИНА НА СЕМЕНСКА А СТОКА ВО ПЛОМБИРАНИ ЗАВОИ

Број на главната книга на испитувањето	-----	Потекло	-----
Број на деловодниот протокол	-----	Семенска класа	-----
Примено на испитување	-----		
Тежина на средните мостри кг	-----		
Тежина на партијата кг	-----		
Броеви на атестите	-----		
Пријавил за испитување	-----		

НАОД НА ИСПИТУВАЊЕТО

Семиња на културите во мешавината:

1) -----	%
2) -----	%
3) -----	%
4) -----	%
5) -----	%
6) -----	%

Оваа партија семенска стока не е
 заразена со семе од вилина косица
 и други опасни карантински пле-
 вели преку дозволената граница.
 Употребна вредност:

Вкупно семиња на основните култури (чистота)	-----	%
Семиња на други културни растенија	-----	%
Семиња на плевели	-----	%
Отпадок од семиња на основните култури	-----	%
Други примеси	-----	%
Вкупно:		100 %

Чистота x средна клијавост	-----
100	
Содржина на влага	----- %
Здравствена состојба	----- %

Клијавост на културите во мешавината:

1) -----	%	
2) -----	%	
3) -----	%	
4) -----	%	
5) -----	%	
6) -----	%	
Средна клијавост на семињата во мешавината	-----	%
Средна содржина на невормални клици, на болни и неклијави семиња	-----	%
Вкупно:		100 %

Забелешка -----

Ова уверение важи осум месеци од денот на издавањето.

Шеф на одделението,

Директор,

(Гркалест печат)

Грб на образецот бр. 2

УПАТСТВО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО

Сите колони во уверението треба задолжително да се исполнат. Колоните за кои нема пода-
 тоци треба да се исполнат со црточички.

Уверението со неисполнети или неправилно исполнети колони не важи.

Во тежината на средните мостри се засметува вкупната тежина на земените мостри и испра-
 тени до установата за испитување семиња, без обзир дали се земени како средни или од поодделни
 вреќи.

Како потекло се означува потесното производно подрачје (на пр.: Источен Срем, Шумадија,
 Истра, Горна Посавина и сл.). Кај увезена семенска стока се означува државата и, по можност поте-
 сното производно подрачје во односната држава во кое стоката е произведена.

Во колоната „здравствена состојба“ се означува болеста односно заразата со која е заразена
 стоката или, ако е здрава се означува: „исправно“.

Имињата на поодделни култури во мешавината се испишуваат со ред, од онаа култура што
 ја има по тежина мешавината најмногу, па до онаа што ја има најмалу.

Средната клијавост на семињата се пресметува така што процентот на клијавоста на секоја
 култура во мешавината да се помножи со процентот на семето на односната култура во мешавината,
 и така добивените производи да се соберат и поделат со процентот на семињата од сите основни
 култури во мешавината.

Шефот на одделението го потпишува уверението ако во одделението на установата се испитува
 семенската стока.

гите особини мора да им одговара на пропишаните услови.

Се смета дека им одговара на пропишаните услови и семенската стока која во поглед на чистотата и клијавоста отстапува од пропишаните услови, ако тие отстапувања не ги преминуваат границите од чл. 7 и 8 од овој правилник.

Член 7

Позволени отстапувања во поглед на чистотата се: до 1% за семенската стока за која е пропишана минимална чистота од 95%; до 2% за семенската стока за која е пропишана чистота меѓу 90—95%; до 3% за семенската стока за која е пропишана чистота помала од 90%.

Народна република _____
Штембил на установата за
испитување семиња _____
Број и датум _____

Отстапувања во поглед на чистотата можат да бидат само поради наголемување количината на странски мртви состојни.

Член 8

Позволени отстапувања во поглед на клијавоста се: до 2% за семенска стока за која е пропишана минимална клијавост од 90%; до 3% за семенска стока за која е пропишана клијавост меѓу 80—90%, а до 5% за семенска стока за која е пропишана клијавост помала од 80%.

Член 9

Во внатрешниот промет може да се пушти и семенска стока чијашто чистота поради наголемувањето количината на мртви странски состојни и

Образец бр. 3

У В Е Р Е Н И Е

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕНСКАТА СТОКА НА КРТОЛИ, ЛУКОВИЦИ, СЕМЕНИЦИ-ИЗВОДНИЦИ И РАСАДИ

Број на главната книга на испитувањето — — — — —	Култура: а) латинско име — — — — —
Број на деловодниот протокол — — — — —	б) народно име — — — — —
Примено на испитување — — — — —	Сорта — — — — —
Тежина на средните мостри кг — — — — —	Сортна репродукција — — — — —
Тежина на партијата кг — — — — —	Сортен квалитет — — — — —
Броеви на атестите — — — — —	Број и датум на потврдата за издвојување на посевот — — — — —
Пријавил за испитување — — — — —	Број и датум на потврдата за здравствен преглед на стоката — — — — —
— — — — —	Потекло — — — — —

НАОД НА ИСПИТУВАЊЕТО

На исправните кртоли, луковници и семеници-изводници на основната сорта — — — — —	%
Примеса на основната сорта (деформисани, нетипични, помали и поголеми од пропишаната норма):	%
Исправни примеси од други сорти — — — — —	%
Примеса на заразени со некарантински растениски болести и штетници до позволената граница — — — — —	%
Примеси од кртоли, луковници и семеници-изводници со повредена кожичка, повредени, згнетени, измрзнати или повредени со хемиски средства и со горештина — — — — —	%
Механичка нечистота (земја, камења и др.) — — — — —	%
	Вкупно: 100,0 %

Класа на стоката — — — — —

Забелешка — — — — —

Ова уверение важи 30 дена од денот на издавањето.

Шеф на одделението,

Директор,

(Тркалест печат)

Грб на образецот бр. 3

УПАТСТВО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО

Сите колони во уверението треба задолжи телно да се исполнат.

Колоните за кои нема податоци треба да се исполнат со цртички.

Уверението со неисполнета или неправилно исполнета колона не важи.

Колоната „сортна репродукција“ се исполнува со ознака „елита“, „оригинално семе“, „прва сортна репродукција“ итн.

Колоната „сортен квалитет“ се исполнува само ако од надлежната комисија се определени повеќе сортни квалитети за односната сорта.

Како потекло се означува името на производителот и земјоделското стопанство, местото и околицата, во која е произведена стоката.

Не може да се издава уверение за стока што потекнува од подрачје од каде со карантин е забрането да се испраќа семенска стока на односната култура односно сорта, освен ако е во прашање стока која е произведена во истото подрачје во кое се врши пломбирање на завојот и во кое ќе се продаде.

Не може да се издава уверение за стока за разена со карантински болести и штетници.

Шефот на одделението го потпишува уверението ако во одделението на установата се испитува семенската стока.

послаба клијавост отстапува повеќе отколку што е позволено во чл. 7 и 8, но таква стока се смета како стока од втора класа. Тоа отстапување може да биде:

- 1) во поглед на чистотата:
 - а) кај семенската стока на тревни, тревни мешавини и тревни со детелина или луцерна — до 10%;
 - б) кај сите други семенски стоки — до 5%;
- 2) во поглед на клијавоста:
 - а) кај семенската стока на житата — до 10%;
 - б) кај елитното и оригиналното сортно семе од признаени сорти — до 50%;
 - в) кај сета друга семенска стока — до 25%.

Член 10

Семенската стока со поголемо отстапување во поглед на чистотата или клијавоста отколку што е позволено во горните членови или со поголема влага отколку што е пропишано не може да се пушта во промет.

Член 11

Уверението за квалитетот и здравствената состојба на семенската стока во смисла на чл. 7 од Законот за прометот на семенската стока и атестот —

за семенската стока во смисла на чл. 8 од тој закон стока се издаваат на пропишаните обрасци што се составен дел од овој правилник.

Член 12

Уверението за квалитетот и здравствената состојба на семенската стока за внатрешниот промет се издава: за зрната семенска стока на образецот бр. 1, за мешавина на семенска стока на образецот бр. 2 а за семенската стока на кртоли, луковици, семеници — изводници и расади на образецот бр. 3.

Член 13

Атестот се издава: за зрната сортна семенска стока на образецот бр. 4, за зрната несортна семенска стока на образецот бр. 5, за мешавина семенска стока на образецот бр. 6, а за семенска стока на кртоли, луковици, семеници — изводници и расади на образецот бр. 7.

Член 14

За семенска стока што е предопределена за извоз уверението се издава, и тоа:

- а) за зрната семенска стока што не е пломбирана — меѓународен сертификат со сина боја,
- б) за зрната семенска стока што е пломбирана — меѓународен сертификат со портокалова боја;

Образец бр. 4

АТЕСТ ЗА СОРТНА ЗРНАТА СЕМЕНСКА СТОКА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

а) од лице:

б) од опачина:

Грбот на ФНРЈ

Народна република — — — — —
 Установа — — — — —
 Култура — — — — —
 Сорта — — — — —
 Број на потврдата за издвојување посевот од кој потекнува стоката — — — — —
 Година на производството — — — — —
 Производител — — — — —
 Место — — — — — околија — — — — —
 Број на деловодникот — — — — —
 Број на атестот — — — — —
 Датум на пломбирањето — — — — —

Со овој атест се гарантира дека семенската стока во оваа вреќа е од означената култура, сорта и потекло, дека нејзината здравствена состојба е исправна и дека нејзините семенски квалитети им одговараат на вредностите означени во уверението во долниот дел на атестот.

Пломбирал: _____ Директор: _____

М. П. _____

Број на атестот — — — — —
 Култура — — — — —
 Сорта — — — — —
 Производител — — — — —
 Место — — — — —
 Датум на пломбирањето — — — — —
 Сортна класа на посевот — — — — —

АТЕСТ ЗА СОРТНА ЗРНАТА СЕМЕНСКА СТОКА

Гаранцијата важи само за семенската стока во вреќа прописно затворена со државна плomba, цела (незакрпена) и нештетена. Атестот не важи без долниот одвоен дел. Долниот одвоен дел на атестот ќе го прицврсти на вреќата сопственикот на стоката што ја пушта во промет и може да го запломбира со своја плomba.

Гаранцијата за семенските квалитети трае најмногу 8 месеци од денот на пломбирањето, а тогаш испитувањето на семенската стока и пломбирањето на вреќата мора да се повтори. Долниот дел на атестот не важи без тркалест печат на установата за испитување семиња, втиснат преку пререзот на атестот.

Семенска класа на стоката — — — — — %
 Чистота — — — — — %
 Клијавост — — — — — %
 Број на клиците на 100 клопчиња — — — — — %
 Хл. тежина — — — — — кг
 Тежина 1.000 зрна — — — — — гр

Атестот е печатен на хартија од јак картон **розова боја**
 Големина на атестот: 8 см широчина, 15 см должина, од што 11 см отпаѓа на горниот дел, а 4 см на долниот дел на атестот.

Образец бр. 5

АТЕСТ ЗА ЗРНЕСТА НЕСОРТНА СЕМЕНСКА СТОКА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

а) од лице:

Грбот на ФНРЈ	
Народна република	-----
Установа	-----
Култура	-----
Потекло	-----
Број на деловодникот	-----
Број на атестот	-----
Датум на пломбирањето	-----
Со овој атест се гарантира дека семенската стока е од означената култура и потекло, дека не е заразена со вилина косица и со други карантински плевели и дека нејзината здравствена состојба и семенските квалитети им одговараат на податоците означени во уверението.	
Пломбирал:	Директор:
М. П.	

б) од опачина:

АТЕСТ ЗА ЗРНЕСТА НЕСОРТНА СЕМЕНСКА СТОКА
Гаранцијата важи само за семенската стока во вреќа прописно затворена со државна пломба, цела (незакрпена) и неопштетена. Гаранцијата за семенските квалитети трае најмногу 8 месеци од денот на пломбирањето, а тогаш испитувањето на семенската стока и пломбирањето на вреќата мора да се повтори. За потеклото на семенската стока гарантира подносителот на пријавата за испитување на семето.
Не се дава гаранција за потеклото на увезаната семенска стока.

Атестот е печатен на хартија од јак картон сина боја.
Големина на атестот: 8 см широчина, 11 см должина

Образец бр. 6

АТЕСТ ЗА МЕШАВИНА НА СЕМЕНСКА СТОКА

а) од лице:

Грбот на ФНРЈ	
Народна република	-----
Установа	-----
Култури во мешавината:	-----
1)	-----
2)	-----
3)	-----
4)	-----
5)	-----
6)	-----
Потекло	-----
Број на деловодникот	-----
Број на атестот	-----
Датум на пломбирањето	-----
Со овој атест се гарантира дека семенската мешавина во оваа вреќа е од означените култури и потекло, дека не е заразена со вилина косица и со други карантински плевели и дека нејзината здравствена состојба и семенските квалитети им одговараат на податоците означени во уверението.	
Пломбирал:	Директор:
М. П.	

б) од опачина:

АТЕСТ ЗА МЕШАВИНА НА СЕМЕНСКА СТОКА
Гаранцијата важи за семенска стока во вреќа прописно затворена со државна пломба, цела (незакрпена) и неопштетена.
Гаранцијата за семенските квалитети трае најмногу 8 месеци од денот на пломбирањето, а тогаш испитувањето на семенската стока и пломбирањето на вреќата мора да се повтори. За потеклото на семенската стока гарантира подносителот на пријавата за испитување на семето.
Не се дава гаранција за потеклото на увезаната семенска стока.

Атестот е печатен на хартија од јак картон жолта боја.
Големина на атестот: 8 см широчина и 14 см должина.

в) за семенска стока на кртоли, луквици, семеници — изводници и расади — уверение на образецот бр. 8.

За семенската стока што е предопределена за извоз се издава атест и тоа:

а) за зрнеста семенска стока што е пломбирана, на образецот бр. 9,

б) за семенска стока на кртоли, луковици, семеници-изводници и расади на образецот бр. 10.

Член 15

Меѓународниот сертификат со портокалова боја и меѓународниот сертификат со сина боја, служат како доказ за сообраќајните и царинските органи дека семенската стока им одговара на условите пропишани во Законот за прометот на семенската стока и дека може да се извезе.

Уверението за квалитетот издадено за семенска стока на кртоли, луковици, семеници-изводници и расади на образецот бр. 8 служи како доказ за сообраќајните и царинските органи дека семенската стока им одговара на условите пропишани во Законот за прометот на семенската стока и дека може да се извезе.

Член 16

Уверението за квалитетот на зрнестата семенска стока од чл. 12 (образец бр. 1 и 2) и меѓународниот портокалов и син сертификат од чл. 14 на овој правилник важат 8 месеци од денот на издавањето.

Семенската стока за која што во смисла на горниот став издадените исправи престанале да важат, може да се пушти во промет ако по повторното испитување се покаже дека стоката во поглед на квалитетот им одговара на пропишаните услови, а врз основа на новите исправи за тоа.

Уверението за квалитетот на семенската стока на кртоли, луковици, семеници-изводници и расади (образец бр. 3 и 8) од чл. 12 и 14 од овој правилник важи 30 дена од денот на издавањето.

Член 17

Семенската стока што потекнува од подрачје огласено за заразено со опасна растениска болест или со штетник, мора да биде снабдена и со одделно уверение според чл. 17 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници.

V. Начин на испитувањето на семенската стока

Член 18

За испитување на семенската стока важат одделните технички прописи за методот за испитување квалитетот и здравствената состојба на семенската стока.

VI. Пакување и означување на семенската стока

Член 19

Семенската стока се пакува во вреќи, кесиња или кесичиња.

Семенската стока на кртоли, луковици, семеници-изводници и расади може да се пакува и во кошници, сандаци и слично.

Член 20

Ако семенската стока се пакува во вреќи, една вреќа може да содржи најмногу 100 кг нето тежина семе, а сите вреќи во кои е пакувана семенска стока од една партија мораат да имаат иста нето тежина: Ако сета количина на семенската стока не може да се упакува во вреќи со иста нето тежина една вреќа може да има поголема или помала нето тежина.

Образец бр. 7

АТЕСТ ЗА СОРТНА СЕМЕНСКА СТОКА НА КРТОЛИ, ЛУКОВИЦИ, СЕМЕНИЦИ-ИЗВОДНИЦИ И РАСАДИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

а) од лице:

б) од опачина:

Грбот на ФНРЈ	
Народна република	— — — — —
Установа	— — — — —
Култура	— — — — —
Сорта	— — — — —
Број на потврдата за издвојување посево од кој потекнува стоката	— — — — —
Број и датум на потврдата за здравствениот преглед	— — — — —
Година на производството	— — — — —
Производител	— — — — —
Место	— — — — — околица — — — — —
Број на деловодникот	— — — — —
Број на атестот	— — — — —
Датум на пломбирањето	— — — — —
Со овој атест се гарантира дека семенската стока е од означената култура, сорта, потекло и дека не е заразена со опасни карантински болести и штетници преку дозволената граница и дека не потекнува од карантинско подрачје.	
Пломбирал:	Директор:
	М. П.

АТЕСТ ЗА СОРТНА СЕМЕНСКА СТОКА НА КРТОЛИ, ЛУКОВИЦИ, СЕМЕНИЦИ-ИЗВОДНИЦИ И РАСАДИ	
Гаранцијата важи само за семенската стока во завој прописно затворен со државна пломба, цел (незакрпен) и неопштетен.	
Гаранцијата за здравствената состојба на стоката трае најмногу 30 дена од денот на пломбирањето.	
Пломбирањето на стоката може да се повтори.	

Атестот е печатен на хартија од јак картон зелена боја.
Големина на атестот: 8 см широчина, 12 см должина.

Зрнестата семенска стока може да се пакува само во вреќи што се цели (не смеат да се крпени), чисти, достаточни јаки и цврсти што можат да ја држат соодветната семенска стока, а ако семенската стока се плумбира и атестира вреќите мораат да бидат и без раб.

Член 21

Количината на зрнеста семенска стока до 10 кг нето тежина може да се пакува и во платнени кесиња, а до 5 кг и во кесиња од цврста хартија.

Член 22

На секој завој со семенска стока (вреќа, кесе, сандак и др.) мора да се стави: назив и место на стопанската организација односно установа што ја пушта стоката во промет, име на културата на семето (за внатрешен промет — народно име, а за извоз — научно име или народно име од земјата увозница), а за сортна семенска стока — и сортата, нето тежината на семето и годината на производството. Наведените ознаки мораат да се стават и во завој.

Ако е во прашање пакување на позволена мешавина на семенска стока, мора да се стави и ознаката од кои мешавини е составена и во кој процент.

République Populaire de _____
Timbre de l'Institut pour
le controle des semences
Numéro et date

Образец бр. 8
Formulaire № 8

BULLETIN D'ANALYSE

SUR LA QUALITÉ DES SEMENCES DES TUBERCULES, DES BULBES, DES PORTEGRAINES ET DES
PLANTS DANS LES COLIS PLOMBÉS
(POUR EXPORT)

Numéro du registre principal d'analyses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Numéro du protocole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Date de la réception de l'échantillon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poids moyen des échantillons	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poids du lot en kilos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Numéros de l'attestation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Présenté pour l'analyse par	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Espèce de semences: a) en latin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) en français	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Variété	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reproduction de la variété	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Qualité de la variété	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Numéro et date de l'approbation de la culture	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Numéro et date du certificat phytopathologique du lot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Origine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RÉSULTATS DE L'ANALYSE

Tubercules, bulbes, porte-graines, ou plantes purs de la variété analysée	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	%
Semences non conformes à la variété analysée (déformées, non identiques, plus petites ou plus grosses que la norme prescrite)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	%
Semences pures d'autres variétés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	%
Semences infestées par les maladies et par les ennemis des végétaux non quarantinaires dans les limites admises	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	%
Tubercules, bulbes, porte-graines ou plants, avec la peau éclatée, endommagés, écrasés, gelés et abimés par des produits chimiques ou par la chaleur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	%
Impuretés mécaniques (terre, pierres etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	%
Total																				100%	

Classe de la semence — — — — —
Observation — — — — —
La validité de ce bulletin est de 30 jours à partir de la date de sa délivrance.

Chef de la section,

Directeur,

Грб на образецот бр. 8

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE BULLETIN

Toutes les rubriques du bulletin doivent être obligatoirement remplies.

Les rubriques pour lesquelles les indications manquent, doivent être remplies par des traits.

Le bulletin avec une rubrique non remplie ou mal remplie n'est pas valable.

La rubrique «Reproduction de la variété» doit être remplie avec l'indication «Elite», «Semence originale», «Première reproduction de la variété».

La rubrique «Qualité de la variété» ne doit être remplie que si la commission competente a indiqué pour la variété correspondante plusieurs qualités variétales.

Comme origine on désigne le nom du producteur ou du domaine, de la localité et de l'arrondissement de la production de la marchandise.

Le bulletin ne peut être délivré pour une marchandise provenant de régions d'où l'exportation de l'espèce ou de la variété correspondante est interdite par la quarantaine, sauf s'il s'agit d'une marchandise qui est produite dans la même région où a lieu le plombage des sacs et dans laquelle elle sera vendue.

On ne peut délivrer de bulletin pour une marchandise infestée par les maladies quarantinaires et les ennemis des végétaux.

Le chef de la section signe le bulletin dans le cas où l'analyse a été faite dans la section de l'Institut.

Образец бр. 9

АТЕСТ ЗА ЗРНЕСТА СЕМЕНСКА СТОКА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА ЗА ИЗВОЗ

а) од лице:

б) од опачина:

Грбот на ФНРЈ	
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА	
1. Народна република	— — — — —
2. Установа	— — — — —
3. Култура	— — — — —
4. Сорта	— — — — —
5. Потекло	— — — — —
6. Број на деловодникот	— — — — —
7. Број на атестот	— — — — —
8. Број на извозниот сертификат	— — — — —
9. Датум на пломбирањето	— — — — —
10. Со овој атест се гарантира дека семенската стока е од означената култура, сорта и потекло и дека нејзините семенски квалитети им одговараат на вредностите означени во извозниот сертификат.	
Директор, Пломбирал, М. П.	

Grb FNRJ	
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE	
1. République Populaire de	— — — — —
2. Institution	— — — — —
3. Espèce de semence	— — — — —
4. Variété	— — — — —
5. Origine	— — — — —
6. N° du protocole	— — — — —
7. N° de l'attestation	— — — — —
8. N° du certificat d'exportation	— — — — —
9. Date de l'attestation	— — — — —
10. Par cette attestation on garantit que les semences sont de l'espèce, de la variété et de l'origine indiquées et que leurs qualités correspondent aux valeurs indiquées dans le certificat d'exportation.	
Directeur, Plombé par, М. Р.	

Атестот е печатен на хартија од јак картон обосен по должината со боите на државното знаме со црвена петокрака звезда во белото поле.

Големина на атестот: 8 см широчина, 12 см должина.

Образец бр. 10

АТЕСТ ЗА СЕМЕНСКА СТОКА НА КРТОЛИ, ЛУКОВИЦИ, СЕМЕНИЦИ-ИЗВОДНИЦИ И РАСАДИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗВОЗ

б) од опачина:

а) од лице:

Грбот на ФНРЈ	
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА	
1. Народна република	— — — — —
2. Установа	— — — — —
3. Култура	— — — — —
4. Сорта	— — — — —
5. Потекло	— — — — —
6. Број на деловодникот	— — — — —
7. Број на атестот	— — — — —
8. Број на извозниот сертификат	— — — — —
9. Датум на пломбирањето	— — — — —
10. Со овој атест се гарантира дека семенската стока е од означената култура, сорта и потекло и дека не е заразена со опасни растениски болести и штетници преку дозволената граница според прописите што постојат во државата увозница и во ФНРЈ.	
Директор, Пломбирал, М. П.	

Grb FNRJ	
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE	
1. République Populaire de	— — — — —
2. Institution	— — — — —
3. Espèce de semence	— — — — —
4. Variété	— — — — —
5. Origine	— — — — —
6. N° du protocole	— — — — —
7. N° de l'attestation	— — — — —
8. N° du certificat d'exportation	— — — — —
9. Date de l'attestation	— — — — —
10. Par cette attestation on garantit que les semences sont de l'espèce, de la variété et de l'origine indiquées et qu'elles ne sont pas infectées par les maladies des végétaux et les insectes nuisibles au dessus de la limite permise par les règlements en vigueur dans le pays d'importation et dans la République Fédérative Populaire de Yougoslavie.	
Directeur, Plombé par, М. Р.	

Атестот е печатен на хартија од јак картон со раб зелена боја. По целата должина на атестот од лице се вписнати боите на државното знаме сина, бела и црвена со петокрака црвена звезда во белото поле.

Големина на атестот: 8 см широчина, 13 см должина.

НОРМИ НА КВАЛИТЕТОТ ЗА СЕМЕНСКАТА СТОКА

— количини на партии, средни мостри и семенски квалитет на семенската стока за промет —

Ред. број	Латински назив (научно име)	Н а ш н а з и в	Најголема тежина на партијата кг. ¹⁾	Тежина на сред- ната мостра гр. ²⁾	Чистота најма- лу %	Од вкуп. примеси		Клијавост нај мала %	Вага на најмногу % ³⁾	Забелешка
						живи примеси на многу %	плевели најмногу %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Agrostis alba	Росуља бела	200	10	85	3	1	85	16	
2.	Agrostis vulgaris	Росуља обична	200	10	85	3	1	85	16	
3.	Achillea Millefolium	Ајдучка трева Столисник	200	30	85	3	1	60	15	
4.	Aira caespitosa	Бусика, Бусета Велики бус Бусика змиеста, Мал	1000	20	80	5	—	60	16	
5.	Aira flexuosa	бус	1000	20	75	5	—	60	16	
6.	Allium cepa	Кромид	2000	50	95	0,5	—	70	15	
7.	Allium porrum	Праз	2000	50	98	0,5	—	75	15	
8.	Alopecurus pratensis	Лисичина опашка	1000	50	65	5	1	65	16	
9.	Anethum graveolens	Миродија	1000	50	92	1	—	60	15	
10.	Anthoxanthum odoratum	Мирисавка, Миризлива трева	1000	50	90	—	—	60	16	
11.	Anthyllis vulneraris	Рановка	5000	—	85	2	1	80	15	Се ваѓаат по- одделни мо- стри од 100 гр.
12.	Apium graveolens	Целер	1000	50	95	1	—	75	15	
13.	Arachis hypogaea	Кикирики	10000	1000	99	0,5	—	80	11	
14.	Asparagus officinalis	Шпаргла	2000	50	99	0,5	—	80	15	
15.	Avena elatior	Француски љуљ	2000	50	90	3	2	80	16	
16.	Avena flavescens	Златна овсуља	1000	50	80	3	1	65	16	
17.	Avena sativa	Овес, Зоб	20000	1000	98	0,5	0,5	95	16	Средни мостри за испитување хектолитар- ска тежина се ваѓаат 1500 гр.
18.	Beta vulgaris cyclo	Блитва Манголд	1000	300	97	—	—	80	15	
19.	Beta vulgaris sativa (esculenta)	Крмна репа	10000	500	97	—	—	75	15	
20.	Beta vulgaris cruenta (hortensis rubra)	Цвекло	10000	300	97	0,5	—	80	15	
21.	Beta vulgaris sacharifera	Шеќерна репа	10000	500	97	0,5	—	80	15	
22.	Brassica Napus oleifera	Маслодајна репица	5000	50	98	1	—	90	12	
23.	Brassica Napus esculenta	Бросква, Подземна репица	1000	30	97	0,5	—	90	15	
24.	Brassica Napus rapifera	Зелкина репица	1000	30	97	—	—	85	15	
25.	Brassica oleracea capitata	Зелка	1000	30	98	0,5	—	90	15	
26.	Brassica oleracea botrytis	Карфиол	1000	30	98	0,5	—	80	15	
27.	Brassica oleracea gongyloides	Келераба, кораба	1000	30	97	0,5	—	90	15	
28.	Brassica oleracea Sabauda	Келъ	1000	30	98	0,5	—	90	15	

¹⁾ Како најголема тежина на партијата семенска стока се смета онаа количина семенска стока од ист култура и сорта од која се ваѓа еден или повеќемостри за испитување, и за испитувањето на квалитетот и здравствената состојба се издава едно уверение.

²⁾ Како тежина на средна мостра се смета онаа количина семе што се зема од една партија семенска стока заради испитување квалитетот и здравствената состојба на таа семенска стока.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Brassica Rapa oleifera	Огрштица	5000	50	97	—	—	90	15	
30.	Brassica Rapa rapifera	Пострна репа, Репа угарница	5000	50	97	0,5	—	95	15	
31.	Bromus arvensis	Коњска трева	5000	100	85	5	1	80	16	
32.	Cannabis sativa	Коноп, кадела	10000	500	97	—	—	85	13	
33.	Capsicum annuum	Пионер	1000	30	98	0,5	—	70	15	
34.	Carthamus tinctorius	Шафраника	1000	200	98	—	—	95	13	
35.	Carum carvi	Ким	1000	30	95	—	—	65	14	
36.	Cicer arietinum	Наут	1000	500	98	0,5	—	90	14	
37.	Cichorium Endivia	Ендивија	1000	30	95	1	—	75	15	
38.	Cichorium Intybus	Цикорија	1000	30	95	—	—	85	15	
39.	Citrullus vulgaris	Лубеница	1000	200	98	—	—	95	15	
40.	Cucumis Melo	Диња	1000	200	98	—	—	95	15	
41.	Cucumis sativus	Краставица	1000	100	98	—	—	95	15	
42.	Cucurbita Pepo	Тиква стамболка	10000	500	98	—	—	95	15	
43.	Cynara Scolymus	Артичока	1000	50	95	—	—	80	15	
44.	Cynosurus cristatus	Петлево кресте, Крестац	1000	30	93	2	—	80	16	
45.	Dactylis glomerata	Ежевица клупчеста, Острица	5000	50	85	2	1	85	16	
46.	Daucus Carota	Морков	1000	30	90	1	—	70	15	
47.	Fagopyrum esculentum	Ељда, Елда	10000	500	95	1	—	90	16	Од плевели се позволува само примеса F. ta- taricum 50 зрна.
48.	Festuca arundinacea	Барски вијук, Власуља полска	5000	50	90	2	1	85	16	
49.	Festuca heterophylla	Власуља разнолисна Овчи вијук,	1000	30	70	2	1	70	16	
50.	Festuca ovina	Овча власуља	1000	30	80	2	1	80	16	
51.	Festuca pratensis	Ливадски вијук	5000	50	95	2	1	85	16	
52.	Festuca rubra	Црвен вијук, Власуља	1000	30	90	2	1	85	16	
53.	Foeniculum vulgare	Коморач	1000	50	94	—	—	75	14	
54.	Glycine hispida	Соја	20000	1000	98	0,2	—	80	14	
55.	Gossypium species	Памук	5000	500	99	—	—	85	12	
56.	Helianthus annuus	Сончоглед	10000	500	98	—	—	95	13	
57.	Hibiscus cannabinus	Јаванска јута	10000	200	95	—	0,5	80	12	
58.	Hibiscus esculentus	Бамји, бамњи	1000	100	95	1	0,5	80	12	
59.	Holcus lanatus	Медица	1000	30	80	—	—	70	16	
60.	Hordeum vulgare	Јачмен	20000	1000	98	0,5	—	90	15	Средна мостра за испитување хектолитар- ска тежина се ваѓаат 2000 гр.
61.	Lactuca sativa	Салата	1000	20	95	1	—	85	15	
62.	Lathyrus sativus	Граор	20000	500	98	1	0,5	90	16	
63.	Lens esculenta (Ervum lens)	Леќа, Сочиво	10000	200	98	0,5	—	90	16	
64.	Lepidium sativum	Полска салата	5000	30	98	0,5	—	90	16	
65.	Linum usitatissimum	Лен	10000	—	98	1	0,5	90	13	Се ваѓаат само поодделни мо- стри од 100 гр.
66.	Lolium italicum (multiflorum)	Италијански љуљ	5000	50	95	2	1	85	16	
67.	Lolium perenne	Англиски љуљ Жолт звездан,	5000	50	95	2	1	85	16	
68.	Lotus corniculatus	Смиљката рошкеста	1000	—	95	2	1	80	14	Се ваѓаат само поодделни мо- стри од 100 гр.
69.	Lotus uliginosus	Барски звездан, Смиљката барска	1000	—	95	2	1	70	14	Се ваѓаат само поодделни мо- стри од 100 гр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Lupinus albus	Бела лупина	20000	500	98	1	0,5	85	16	
71.	Lupinus angustifolius	Теснолисна лупина	20000	500	97	1	0,5	80	16	
72.	Lupinus luteus	Жолта лупина	20000	500	97	1	0,5	85	16	
73.	Lupinus perennis	Лупина трајна	20000	500	95	—	—	80	16	
74.	Medicago lupulina	Дињица, Хмелеста луцерна	1000	—	96	2	1	80	13	Се ваѓаат само поодделни мо- стри од 100 гр.
75.	Medicago sativa	Луцерна	5000	—	97	2	1	85	12	Се ваѓаат само поодделни мо- стри од 100 гр.
76.	Melilotus alba	Кокотац бел (ждраљика)	5000	100	95	3	1	80	15	
77.	Melilotus caeruleus	Кокотац син	5000	100	96	3	1	70	15	
78.	Nicotiana tabacum	Тутун	—	5	98	—	—	80	10	
79.	Onobrychis sativa	Еспарзета	10000	—	97	—	1	90	14	Се ваѓаат само поодделни мо- стри од 100 гр.
80.	Ornithopus sativus	Серадела	5000	100	98	1	0,5	80	15	
81.	Oriza sativa	Ориз	20000	1000	97	1	—	85	15	Средна мостра за испитување хектолитарска тежина се ваѓаат 2000 гр.
82.	Panicum miliaceum	Просо	5000	200	95	1	0,5	90	15	
83.	Papaver somniferum	Афион	1000	—	98	—	—	80	10	Се ваѓаат само поодделни мо- стри од 50 гр.
84.	Festinaca sativa	Пастрњак	5000	50	95	1	—	65	15	
85.	Petroselinum sativum	Магдонос	1000	30	92	1	—	65	15	
86.	Phacelia tenacifolia	Фацелија	1000	50	95	—	—	80	—	
87.	Phalaris arundinacea	Трстика, бљештавец	1000	50	95	2	1	80	16	
88.	Phalaris kanariensis	Канарска светлица	1000	50	93	2	1	90	16	
89.	Phaseolus vulgaris	Грав, боранија	20000	1000	97	—	—	90	16	При увозот само три живи ин- секти на 50 гр.
90.	Phleum pratense	Мачкина опашка	1000	100	97	1	—	90	16	Се ваѓаат само поодделни мо- стри од 50 гр.
91.	Pimpinella Anisum	Анасон	1000	30	95	—	—	80	—	
92.	Pisum arvense	Грашок за добиток	20000	500	95	1	0,5	90	16	При увозот без ниеден жив инсект
93.	Pisum sativum	Грашок	10000	500	95	1	0,5	90	16	При увозот без ниеден инсект
94.	Poa nemoralis	Шумска ливадарка (Власњача)	200	20	85	3	1	80	16	
95.	Poa pratensis	Права ливадарка, Власњача полска	200	20	85	3	1	80	16	
96.	Poa trivialis	Обична ливадарка	200	20	85	3	1	80	16	
97.	Raphanus sativus	Црна 'рдоква	10000	50	95	0,5	—	85	15	
98.	Raphanus sativus redicula	'Рдоквичка	10000	50	95	0,5	—	85	15	
99.	Rheum sp.	Рабербара	1000	50	96	1	—	90	15	
100.	Ricinus communis	Рицинус	20000	500	99	—	—	95	11	
101.	Rumex acetosella	Киселица	1000	30	95	—	—	80	15	
102.	Scorzonora hispanica	Црн корен	5000	50	90	1	—	80	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103. Secale Cereale	'Рж		20000	1000	97	0,5	—	95	15	Средна мостра за испитување хектолитарска тежина 2500 гр.
104. Sesamum orientale	Сусам		5000	100	98	—	—	95	9	
105. Setaria italica	Италијанско просо		5000	200	95	1	0,5	85	16	
106. Setaria germanica	Муар		5000	200	95	1	0,5	85	16	
107. Sinapis alba	Горушица бела		1000	30	95	1	0,5	90	14	
108. Solanum Lycopersicum	Домати, патлициани		1000	30	96	0,5	—	85	15	
109. Solanum Melongena	Сини патлициани,		1000	30	97	—	—	65	15	
110. Sorghum sacharatum	Сладок сирак		10000	500	95	1	—	85	16	
111. Sorghum sudanense (exiguum)	Суданска трева		10000	500	95	1	0,5	85	16	
112. Sorghum vulgare	Сирак метлаш		10000	500	95	1	—	85	16	
113. Spinacia oleracea	Спанаќ		10000	100	95	0,5	—	80	15	
114. Trifolium hybridum	Шведска детелина		1000	—	96	2	1	85	13	Се ваѓаат само поодделни моистри од 100 гр.
115. Trifolium incarnatum	Инкарнатска детелина		5000	—	96	2	1	85	15	Се ваѓаат само поодделни моистри од 100 гр.
116. Trifolium pratense	Црвена детелина		5000	—	97	1	1	85	13	Се ваѓаат само поодделни моистри од 100 гр.
117. Trifolium repens	Бела детелина		1000	—	95	2	1	85	13	Се ваѓаат само поодделни моистри од 100 гр.
118. Triticum vulgare	Пченица		20000	1000	98	0,5	—	95	15	Средна мостра за испитување хектолитарска тежина 2500 гр.
119. Valerianella olitoria	Мотовилац		1000	30	90	—	—	70	14	
120. Vicia faba	Боб		20000	1000	98	—	—	90	16	
121. Vicia pannonica	Панонски граор		20000	500	95	4	1	90	16	
122. Vicia sativa	Обичен граор		20000	500	95	4	1	90	16	
123. Vicia villosa	Влакнест граор		10000	500	90	6	2	90	16	
124. Zea mays	Пченка		20000	1000	98	—	—	90	14	
125. Zea mays sacharatum	Ситнозрна пченка (Шеќерац, чинквантин)		10000	500	98	—	—	85	14	

Во живи примеси спаѓа клијаво семе на културни растенија и плевели. Бројките на примесите ги означуваат најголемите позволени количини во проценти.

Од примеси на семе на културни растенија не смее да има во семенската стока на поодделни култури бели жита повеќе од 10 зрна на еден килограм.

Од примеси на семе на плевели не смее да има во семенската стока на поодделни култури повеќе семе, и тоа:

1) Во сите видови детелина, луцерна, лен и мешавина трева со детелина или луцерна ниедно зрно од здрава вилина косица во поодделна мостра.

Кај семиња од треви, граори, грашок за добиток, мешавина на граор, граор со грашок за добиток и мешавина на трева ниедно зрно на вилина косица во средна мостра.

2) Во семенска стока на еспарзета ниедно зрно на дињица (*Fotarium sanguisorba*) во поодделна мостра.

3) Во семенската стока на афион ниедно зрно на буника (*Huosciamus niger*) во поодделна мостра.

4) Во семенската стока на лен ниедно зрно на *Lolium linocolum*, 6 зрна *Lolium temulentum* и 2 зрна *Camelina sativa* во средна мостра.

5) Во семенската стока на француски љуљ и златна овсуља 5 зрна од див овес и 5 зрна *Bromus* сорта во средна мостра.

6) Во семенската стока на просо повеќе од 2 зрна италијанско просо, 5 зрна муар, 5 зрна *Setaria viridis*, 5 зрна *Setaria glauca*, и 5 зрна *Andropogon halepense*, а од сите овие плевели заедно повеќе од 20 зрна во средна мостра.

При испитувањето на поодделни моистри на семенска стока на содржината на карантинските плевели од кои не смее да има ниедно зрно во мострата, ќе се смета дека вреќата во чија мостра ●

најдено едно или повеќе зрна карантински плевели е заразена со тие плевели. Ако со испитување се утврди дека повеќе од 10% вреќи од една партија се заразени со карантински плевели, од кои не смее да има ни едно зрно во поодделна мостра, ќе се смета дека целата партија е заразена со тие плевели.

При испитувањето на средните мостри на семенската стока на содржината на карантинските плевели, од кои не смее да има ни едно зрно во мострата, ќе се смета дека партијата е заразена ако во средната мостра се најдени едно или повеќе зрна карантински плевели.

Во чистотата на семенските мешавини влегува збирот на процентите на семиња од културите, што влегуваат во мешавината. Кај тревните и детелинските мешавини, чистотата треба да изнесува најмалу 90%, а кај другите мешавини 95%. Клијавоста на мешавините се оценува одделно за секоја култура. Сите семенски мешавини се испитуваат на вилината косица на ист начин како и детелината. Семенската мешавина е неисправна ако семе од една или повеќе култури што ја чинат мешавината, а ги има вкупно повеќе од 10% во мешавината, нема исправна клијавост иако вкупната чистота не му одговара на горниот пропис.

Средните мостри се ваѓаат и испитуваат само од егализираната семенска стока. Од неегализираната или недостаточо егализираната семенска стока се ваѓаат и испитуваат мострите на начинот пропишан во методиката за испитување на семенската стока.

Ако е во прашање семенска стока која во поглед на чистотата и клијавоста отстапува од пропишаните норми, мора да се означи и класата на стоката (чл.9 од овој правилник), процентот на чистотата и процентот на клијавоста.

Ознаките од горните ставови мораат да бидат читливи и ставени на самиот завој или на картонот што се прицврстува за завојот, а исто така се ставаат и во завојот.

Ознаките на кесињата од хартија мораат да се наоѓаат на самото кесе.

Член 23

Во кесиња до 200 гр нето тежина предопределени за продажба на дробно може да се пакува само семенска стока чијшто квалитет не отстапува од пропишаните норми. Во овие кесиња не може да се пакува ни семенска стока со отстапувањата позволени во чл. 7—9 од овој правилник.

На кесињата мора да се стави ознаката на содржината на начинот пропишан во ст. 1 од горниот член, како и ознака на годината на полнењето на кесето.

Семенската стока во кесиња до 200 гр нето тежина што не ќе биде продадена до завршетокот на сеидбениот период на економската година во која се полнети, мора да се повлече од промет. Таква стока може повторно да се пушти во промет ако по испитувањето се покаже дека ги исполнува пропишаните услови, а врз основа на новите исправи за тоа.

Член 24

Продажбата на семенската стока, која според чл. 8 од Законот за прометот на семенската стока мора да биде пломбирна и атестирана, може да се врши само по завој (вреќи, кесиња и др.) односно од завој што се пломбирани и атестирани од установата надлежна за испитување семиња.

VII. Продажба на семенска стока на дробно

Член 25

Како продажба на семенска стока на дробно се смета продажбата на семенска стока на производителот за сеидба, без обзир на количината.

Продажбата на семенска стока со цел за пре-продажба се смета како продажба на јадро, без обзир на количината.

VIII. Завршна одредба

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Број 418

14 јануари 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Жосан Ђркиќ, с. р.

72.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НОВА РЕДОВНА ПОШТЕНСКА ФРАНКО МАРКА ОД 17 ДИНАРИ

На 28 февруари 1955 година се пушта во оптек нова редовна франко марка од 17 динари.

Марката е печатена во црвенкаестгољубичеста боја, а сликата на неа прикажува мотив „сточарство“ од серијата редовни франко марки со мотиви од разни гранки на стопанството.

Бр. 1611

10 февруари 1955 година

Белград

Генерален директор
на Југословенските пошти,
телеграфи и телефони,
Никола Милановиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 8 од 12 февруари 1955 година објавува:

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет.

Во бројот 9 од 15 февруари 1955 година објавува:

Одлука за утврдувањето сроковите за распишување избори за работнички совети на претпријатијата и единиците на Железничкото транспортно претпријатие на територијата на НР Србија;

Одлука за процентот на годишниот данок на доход од земјоделските стопанства што ќе се наплаќува во првото тримесечје 1955 година;

Наредба за определување годишните количини на вино и ракија од бербата 1954 година што во домаќинствата на производителите можат да се трошат без плаќање данок на промет;

Наредба за определување нормите на данокот на промет на дрвните производи од гранката 313 — експлоатација на шумите — на подрачјето на поодделни околии односно градови на територијата на НР Србија;

Решение за назначување постојани судски вешти лица;

Правилник за финансиското работење на аптеките.

Во бројот 10 од 19 февруари 1955 година објавува: Општествен план на Народна Република Србија за 1955 година;

Одлука за условите за ослободување од плаќање данок на доход на оние даночни обврзници што ги употребуваат приходите на одржување историски и културни споменици;

Одлука за условите под кои како даночна основа на данокот на доход од селското стопанство ќе служи висината на закупнината;

Одлука за сроковите за довршување работата за замена и издавање на работните книшки;

Решение за дополнение на Решението на Владата на НРС Бр. 496/48 за определување месни народни одбори за заверка на потписи, ракописи и преписи.

„НАРОДНЕ НОВИНЕ“ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 6 од 12 февруари 1955 година објавуваат:

Указ за прогласување на Општествениот план на НР Хрватска за 1955 година;

Указ за прогласување Законот за измени и дополненија на Законот за поделба на НР Хрватска на околии, градови и општини;

Указ за прогласување на Законот за избирање народни пратеници за Саборот на НР Хрватска на подрачјето на околицата Бује.

Во бројот 7 од 16 февруари 1955 година објавуваат:

Указ за прогласување на Законот за буџетот на Народна Република Хрватска (републичкиот буџет) за 1955 година;

Одлука за потврда на актите на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска со кои Извршниот совет на Саборот дал гаранција на НР Хрватска за инвестициоки заеми;

Одлука за оснивање Сообраќајна комора на НР Хрватска;

Наредба за определување народните одбори што осниваат комисији за полагање испити за квалифициран и висококвалифициран работник на прехранбената струка;

Наредба за генералниот план за одбрана од поплава за 1955 година.

Во бројот 8 од 18 февруари 1955 година објавуваат:

Одлука за доделување почесна пензија и постојана помош;

Наредба за организацијата и спроведувањето мерки со цел да се спречуваат заразните болести кај добитокот во 1955 година.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 5 од 10 февруари 1955 година објавува:

Закон за забно-здравствената служба;

Одлука за оснивање совети на уметничките академии;

Одлука за оснивање филмски совет при претпријатието Триглав-филм;

Решение за разрешување судии на Вишиот стопански суд на НРС, окружен стопански суд и окружен суд;

Решение за избирање судии на окружен суд и за избирање судии на окружен стопански суд;

Одлука за тарифата за продажба на електрична енергија;

Решение за назначување републичка комисија за плати во стопанството;

Решение за именување членови на стручниот совет при Управата за водостопанство на НРС;

Попис на вешти лица — стручњаци за поодделни гранки на стопанството.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 3 од 28 јануари 1955 година објавува:

Указ за прогласување на Општествениот план на НРБиХ за 1955 година;

Указ за прогласување на буџетот на НРБиХ за 1955 година;

Указ за прогласување на Законот за фондот за стопански инвестиции во економско недостаточни развииени околии;

Указ за прогласување на Законот за републичкиот инвестиционен фонд;

Указ за прогласување на Законот за двегодишните основни школи за возрасни;

Одлука за измена на точ. 11 главата XXVII на Општествениот план за 1954 година;

Одлука за времено финансирање потребите по буџетот на НРБиХ;

Одлука за оснивање Сообраќајна комора на НРБиХ во Сараево;

Одлука за бројот на судиите на Врховниот суд на НРБиХ и окружните судови на подрачјето на НРБиХ;

Одлука за бројот на судиите на Вишиот стопански суд на НРБиХ и окружните стопански судови на подрачјето на НРБиХ, како и за бројот на повремениите судии на Вишиот стопански суд на НРБиХ;

Одлука за избирање претседател, потпретседатели и записничари на Републичкиот собор на Народната скупштина на НРБиХ;

Одлука за избирање претседател, потпретседатели и записничари на Соборот на производителите на Народната скупштина на НРБиХ;

Одлука за избирање претседател и судии на окружните стопански судови;

Одлука за избирање претседател и судии на окружните судови;

Одлука за разрешување судии на окружните судови;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за минималната школска предспрема што е задолжителна за учење поодделни занимања односно занаети;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за занаетчиските дејности што се сродни и за занаетчиските дејности што се дополнуваат меѓу себе;

Наредба за определување ловостој за поодделни видови риби и ракови;

Наредба за времена забрана на риболовот;

Измени во Пописот на постојаните судски толкувачи;

Исправка на Одлуката за дополнување на Одлуката за одделниот додаток за одделните услови на работата на асистентите на Медицинскиот, Ветеринарниот и Филозофскиот факултет на Универзитетот во Сараево.

СОДРЖИНА:

	Страна
69. Решение за забрана на извозот и за контингентирање на производите предопределени за извоз — — — — —	105
70. Решение за утврдување контингентите за увоз на некои производи — — — — —	106
71. Правилник за условите за промет на семенската стока — — — — —	106
72. Решение за пуштање во оптек нова редовна поштенска франко марка од 17 динари — — — — —	119